

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти

Кошаркарски клуб РОЛИНГ 08 Струмица за 2021 година,

(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште ул. Младинска бр.26 Струмица, со ЕДБ/ЕМБГ 4027008504970

и со Решение за вршење на дејност спорт бр. 08 -- 812/2 од 12.04.2013 год..

(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	90000 ден.	СЛОГА 88 ДОО Радовиш
2	34000 ден.	ДПТУТ КИ – ПАР ДОО Струмица
3	66000 ден	ВЛАДА на Република С. МАКЕДОНИЈА
4	10000 ден	ТЕРЗИ- КОМПАНИ ДООЕЛ Струмица

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Надомест за сали	32400 ден.
2	По Договор	138000 ден.
3	Персонален данок	16555 ден.
4	Книговодствени услуги	11000 ден.
5	Банкарски трошоци –одржување на сметка	1290 ден.
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
.....		



Потпис и печат на овластено лице

ЗОРАН ГОНЕВ